



Новите активности на парамилитарните групи во областа се случуваат во предвечерјето на одредувањето на дефинитивниот статус на Косово, според многумина тој нема целосно да им се допадне на Косоварите. Она што претставува опасност по безбедноста на целиот регион е постоењето на илегални, криминогени канали и патишта преку кои актуелните албански политичари ги насочуваат терористичките групи. Косовските политичари и косовските граѓани досега никогаш не убедиле во своите реторики дека на Косово сега се живее многу подобро, дека таму е безбедно, дека се почитуваат правата и слободите на граѓанинот. Пресилна пудра за закоравените фаци на екстерор-криминалците. Таквите маски се препознатливи во косовскиот театар.



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Ке има ли нова војна на Косово? Кој ќе ја поведе - Албанците или Србите? Ке бомбардира ли повторно НАТО и кого? Уф, ама тешки прашања -

ба на теренот со право нè тера да размислуваме во таа насока. Постојат индикации и закани дека има потенцијална опасност од нешто такво. Од инфор-



Како да се скроти Русија по прашањето на Косово, Северна Кореја или Иран? Оваа 2007 година ќе треба да се решаваат ваквите прашања. Путин ќе се казнува од Западот доколку и натаму се инаети и води посебна политика од онаа на западната хемисфера. Буш го повика Путин на својот ранч во

Тексас, му понуди влез во Светската трговска организација, а за возврат Русија да попусти по глобалните прашања. Но, тој останал крут. Заради тоа, Западот му ја подметнал аферата со нуклеарното труење на рускиот шпион во Лондон. Тоа е само почеток на сценариото кое Вашингтон му го режира на "малото маже" од Кремљ.



Многу пати досега во својата историја Русија го добивала и го губела Балканот. Сега е свесна дека не треба до крај да го изгуби. Нејзиниот геостратешки интерес на овие простори би бил неостварлив без Србија како клучен сојузник. Затоа Косово, според Москва, мора по секоја цена да остане во нејзини рамки. Без него Србија би била послаба и од Босна, и од Македонија, и од Албанија.

ИМАМЕ ПОГОЛЕМО ПРА

мациите од Косовската полицајска служба, се дознава дека кај местото Глоговац е пронајдено големо количество оружје и муниција (116 артилериски и антитенковски гранати со калибар од 75 мм, две автоматски пушки калибар 7,62 мм, еден топ калибар 75 мм, рачни гранати, воени униформи, гас маски, како и повеќе од 2.500 куршуми од различен калибар). Според податоците од Министерството за труд и социјална заштита во Приштина, лицата Скендербег Хебиби и Наим Базај се уапсени под сомневање дека биле во врска со маскирани лица во реонот на Ѓаковица,

ќе рече некој. Друг ќе дофрли дека со овие прашалници провоцираме. Но реалната состој-

Во Сараево сè повеќе се шират информациите дека постои договор меѓу Белград и Бања Лука. Доколку дојде до осамостојување на Косово голем број Срби од Покраината ќе се преселат во Босна и Херцеговина, покрај Дрина. Во иднина би требало на тоа подрачје српскиот народ да биде мнозинство. Станува збор за општините Зворник, Власеница и Бјелина во Република Српска, од каде за време на војната се протерани многу Бошњаци.

кои биле облечени во униформи на т.н. АНА. Хебиби и Базај биле политички советници на министерот Ибрахим Селманај. Првиот е дипломиран инженер, политички активист на студентското движење и ветеран на ОВК во оперативната зона Карадак. По војната бил шеф на Секторот за урбанизам во Витина. Базај, пак, е

студент на приштинскиот Правен факултет. Тој се приклучил во редовите на ОВК уште од првиот ден и бил командир на четата во 113. бригада "Мујо Красниќи". Министерот Селманај смета дека не е одговорен за апсењето на своите советници, кои се осомничени за криминално-терористички активности. Сè ова е знак дека на Косово повторно се реактивираат старите идеи дека сè што се сака да се постигне треба да се направи по насилен пат и со оружје. Новите активности на парамилитарните групи во областа се случуваат во предвечерјето на одредувањето на дефинитивниот статус на Косово, според многумина тој нема целосно да им се допадне на Косоварите. Она што претставува опасност по безбедноста на целиот регион е постоењето на илегални, криминогени канали и патишта преку кои актуелните албански политичари ги насочуваат терористичките групи. Сите тие се поделени според идеолошки концепт и интереси. Судирите меѓу нивните кланови и приврзаници се засилуваат и имаат елементи на реваншизам и крвна одмазда. Станува збор за групи и за помали организации поделени меѓу Агим Чеку, Рамуш Харадинај и Хашим Тачи. Тие се доволно силни да прават разно-разни девијации во косовското општество,

почнувајќи од корупција на сите нивоа на УНМИК до изведување саботажи и протерувања на неалбанското население. За нив не постои ниту закон, ниту Устав, ниту банка, не важи ниту потписот на нешто. Тоа е начинот на нивното функционирање. Мисијата на УНМИК во Приштина и целата меѓународна заедница тоа го знаат многу добро. Организираниот криминал е под нивна заштита и нивно покровителство. Кога можат и функционери на УНМИК да потпаднаат под нивните дејства, тогаш не е многу тешко да се оцени во каква насока денес се движи Косово. Се зборуваше за кршењето на човековите права кои Белград го правеше во ерата на Милошевиќ, но денес никој не зборува

з а човековите права кои граѓаните на протекторатот ги имаат под управата на западните земји и локалните власти. Дури и верските права и слободи се под нивото на минимална толеранција. Јакне најстариот занает - проституцијата која се спроведува на присилен начин, трговијата со жени се зголемува, секојдневно има убиства, рекетирањето како да е загарантирано со закон, а за кражбите и за киднапирањата да не се зборува.

ПУДРА НА ГРУБИТЕ ФАЦИ

Со сите овие "предности" Косово аплицира за независност. Колку што знае севкупниот правдољубив и демократски свет, независноста се стекнува со заслуги за сработеното, со почитување и со унапредување на демократските вредности кои се зеле како основа за градење на идниот општествен систем, со разбирање и со почитување на другиот, поинаквиот, различниот... Кој сегмент од обврските кои Приштина требаше да ги ис-

полни сите овие години е имплементиран во практиката? Меѓународната заедница набројува неколку но само нумерички, но не ги објаснува и не анализира кои. На речиси сите европски граѓани им е страв да

заминат на Косово, кога патуваат во Босна и Херцеговина, Хрватска или во Црна Гора, се оди преку Србија, иако патот преку Косово е покус. Зошто? Зашто речиси сите ги обзема чувство на страв и на несигурност? Веднаш во мислите провејува мислењето дека можеби на патиштата ќе се доживее средба со вооружена група, составена од млади Албанци, која ќе ограби, ќе претепа, се помислува дека можеби возилото или автобусот со кој се патува ќе биде каменуван. Можеби грешиме со овие наши размислувања. Но, косовските политичари и косовските граѓани досега никого не убедија во своите реторички дека на Косово сега се живее многу подобро, дека таму е безбедно, дека се почитуваат правата и слободите на граѓанинот. Пресилна пудра за закоравените фаци на екстерор-криминалците. Таквите маски се препознатливи во косовскиот театар.

Како евентуалната косовска независност може да се отслика на пошироките светски простори? За едни Косово е уникатен случај, без можност за рефлексива во други спорни подрачја, за други тоа ќе биде преседан кој ќе отвори нови кризни полигони, пред сè, во азиските земји. Западот им порача на неколкуте поранешни советски републики дека нема да го признаат референдумот за осамостојување доколку го спроведат. Но, Абхазија, Јужна Осетија, Приднестровјето и Нагорно Карабах се цврсто решени во своите намери да станат држави, а не да останат нечији периферни колонии. Овие четири постсоветски републики сметаат дека косовскиот случај на независност може да им послужи



"Косово за Русија е исклучително важно прашање. Не само од аголот за почитување на принципите на меѓународното право, туку и заради практичните интереси во постсоветскиот простор. Сите конфликти на територијата на поранешниот СССР не се решени. Оттука, не можеме да го прифатиме проектот кој Западот го нуди за Косово. Потребна е универзалност на решението", вели Владимир Путин.

Коментар

како одличен пример и поттик да се изборат за својот суверенитет. Многу пати досега Абхазија и Јужна Осетија повториле дека тие имаат поголемо право да создадат самостојна држава отколку Албанците на Косово. Имено, тие имале своја независност сè додека на власт во Москва не дошол неприкосновениот Сталин, кој без никаква процедура ја поништил нивната независност и ги втурнал во територијалните рамки на Грузија, наредувајќи им по секоја цена да ги почитуваат наредбите од официјален Тбилиси. Граѓаните на овие две кавкаски републики по малку му беа лути на Западот зошто им дозволил на Црногорците на референдум да се изјаснат за независност од Србија, а ним тоа не им се дозволува. Го обвинија Вашингтон, го обвинија и Брисел за двојни аршини кога станува збор за почитувањето на одредбите од меѓународното право. Реакциите беа во насока дека НАТО сака да ја прими Грузија во своите редови и со тоа уште повеќе да се доближи до границите на Русија. Сега главна улога во целата таа ситуација има официјална Москва. Абхазија, Јужна Осетија, Приднестровјето и Нагорно Карабах сметаат дека само таа може да им помогне во остварувањето на нивната намера. Првите три сакаат да влезат во составот на Русија, а Нагорно Карабах сака да се отцепи од Азербејџан и да биде дел од Ерменија. Како што е познато, судирот меѓу Ерменците и Азербејџанците е почнат уште за време на постоењето на поранешниот СССР. И денес можат да се слушнат заканувачки тонови дека ако е потребно Азербејџан со оружје ќе ја врати власта врз автономната област. Абхазија и Осетија се одделија од Грузија веднаш по прогласувањето на нејзината независност. Во тој период



Абхазија ја порази Грузија благодарение на доброволците од кавкаските републики, обучени и вооружени од руската војска. Поранешниот грузиски претседател Едуард Шевернадзе тврди дека тогашниот руски министер за одбрана, Павел Грацов, отворено му рекол дека нема да дозволи НАТО да дојде на таа граница. Во реонот на Приднестровјето постојат големи складишта со муниција, кои би се користеле за евентуална војна со НАТО доколку Алијансата стапне на тие подрачја.

ВРЕДИ ДА СЕ ВОЈУВА ЗА АБХАЗИЈА

Дали Русија ќе ги прифати барањата на самопрогласените држави за обединување со неа зависи од повеќе работи. Ако западните земји го признаат Косово за независна држава, тоа ќе ја поттикне Москва да размислува во таа насока. Затоа сè почести се предупредувањата на Владимир Путин дека Косово не е и не може да биде единствен таков случај на планетата. Русија е свесна дека со евентуалното присоединување на овие републики кон неа ќе влезе во отворен воен судир со Грузија. Таа војна би предизвикала домино ефект во целиот регион на Кавказот. Се поставува прашањето зошто постои толку голема заинтересираност за Абхазија. Нејзината геостратешка позиција е мошне важна. Има идеален пристап на црноморскиот брег, поседува бројни одморалишта и капацитети кои носат голем приход. Практично, тоа е земја која живее од туризам. Воените ветерани би рекле "вреди да се војува за тоа". А, кој ќе војува? Веројатно не само Русите и Грузијците. Во целата таа драматургија ќе ги вмеша ли прстите и НАТО? Сè ќе зависи од развојот на настаните во и околу Косово. Балканот и натаму ќе биде експерименталниот глушец, врз кој моќните ќе вежбаат дали операцијата може им успее или не.

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за 2005 година ќе го добиете засега **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **R-REGISTAR** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добиеното CD и по завршување на процедурата за неговото инсталирање Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате R-REGISTAR. По пат на наједноставната комбинација **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб-страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојната горлина тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно CD на крајот на 2005 година со списанието **Репрезент** и **Даночен практискум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Своа ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОММЕНТИ!

Пред Вас е поводата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручно списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **R-REGISTAR** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржински е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорливи теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансиските, менаџментот, бизнисот, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. **Специјалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. **R-REGISTAR** е во пластични корници, со подвижни листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

R-REGISTAR е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

R-REGISTAR на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб-страница на интернет ќе добиете сите податоци со одвајред доведена шифра.

Корисните ја нашата интернет-страница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

- 25 СЕКСАНЖА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 R-REGISTAR X 16 ДОПОЛНУВАЊА

Со формал,
Вера Рафајловска

12 Списанија
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН
ПРАКТИКУМ

1 R-REGISTAR со
основна вложка
со преку

300

СТРАНИЦИ И

16

ДОПОЛНУВАЊА

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ВО
14.700 ДЕН